



"ЛАЖНИ" МАМЦИ ЗА "КРУПНИ" РИБИ!?

Случајот "Љуботен" по многу нешта е специфичен, тежок и дискутабилен. Но, очигледно едно е јасно - дека по секоја цена, макар за тоа и да нема оправданост (докази), мора да биде осуден Македонец, кој ќе биде одлична противтежа за Албанците кои ќе заминат во Хаг за случајот "Маврово".

Разузнавачки извори наведуваат дека Хаг ја чека политичката проценка на меѓународниот фактор во земјава за покренување кривична постапка, односно обвинение за злосторство против човештвото.

Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ



Македонската непозната равенка Љубе Бошкоски, Фазли Велиу, Љубчо Георгиевски, поточно случајот "Љуботен" кој од поодамна е под лупата на Хашкиот трибунал, заедно со случаите поврзани со дејствувањето на припадниците и на раководителите на ОНА, околу гробницата "Непроштено", малтретирањето и изживувањето врз работниците на "Маврово", серазбира иззатворањето на браната за вода на Липковското езеро, набрзо ќе добие политичка,

а не судска разрешница. Зошто? Равенката има премногу непознати и дискутабилни прашања кои иницираат различни информации и шпекулации, но и бескрупулозен отстрел на лица и на држава. Во овој случај, Република Македонија, која во класична смисла на зборот беше изложена на агресија од меѓународен терористички карактер, намерно и непосредно, преку раководители на безбедносните сили ќе биде ставена на столбот на срамот, ќе биде прогласена

за злосторник за дела против човештвото. Оваа лажна конструкција се "готви" во Хаг, но главните мирудии ги употребува меѓународната заедница. Тоа се прави со цел да се оправда сметката која ќе покаже дека жртви на политиката ќе бидат команданти на ОНА поврзани со случајот "Маврово", но и Македонци кои во тоа време вршеа високи функции во земјава. Сепак, во правниот и во политичкиот лавиринт постои зрак на надеж (вистината, фактите, документите и др.), кој ќе ја уништи тешката ујдурма, односно заверата против нашава држава.

КОНСТРУИРАЊЕ

Неодамна, адвокатот Игнат Панчевски директно, ниско по земја, без скрупули, го нападна Хаг, кој во дослук со НАТО, прават лажен случај, односно врбуваат лажни сведоци за да имаат "пациенти" во Шевенгинскиот затвор. Според адвокатот, неговиот клиент тврди дека обвинението против Бошкоски е готово уште во ноември 2003 година, а оттогаш до сега се подготвуваат лажни докази и сведоци, со цел да се оправдаат истражните постапки во случајот

Љуботен. Сведокот (односно клиентот на Панчевски) од видеоснимката, кој поради стравот за личната безбедност остана недостапен за медиумите, наведува дека тајни служби од неколку западноевропски држави обучувале повеќе вакви лица при што им било нудено награда во пари, промена на идентитетот и преселба во други држави. Хашкиот претставник Антон Никофоров ги демантира ваквите информации: "Ако некој отстрана поткупувал сведоци за случајот 'Љуботен', тоа ќе се открие во процесот пред Хашкиот суд, а сторителот ќе добие седумгодишна затворска казна".

За "Дневник", тој истакна дека главната обвинителка Карла дел Понте нема наскоро да дојде во Македонија.

Адвокатот Панчевски вели дека тој не сретнал демант од Хашкиот трибунал, од НАТО и или од некои други претставници од европските земји, чиишто тајни служби се вмешани во целата оваа работа.

- "Напротив, на два пати - вели Панчевски - се јавува портпаролот на Хашкиот трибунал за да каже дека ако има вакви сведоци, тогаш тие во постапката пред Трибуналот лесно би ги кажале

имињата на лицата коишто подоцна можат да бидат казнети затоа што присилувале некои граѓани во РМ, во една измислена фиктивна постапка".

Скопскиот угледен адвокат не забележува демант во изјавите на хашкиот претставник, туку севкупното однесување наведува дека навистина постојат лица опструирани од некои кои во име на Хашкиот трибунал и од име на НАТО целата работа ја прават конспиративно.

- "Дали за тоа Хаг знае или не останува наскоро да се види на начин кој го очекувам директно од Карла дел Понте. Таа ќе воспостави контакт со мене, па во еден отворен разговор и изнесување на фактите ќе размисли дали и натаму би протезирала фиктивна постапка, барем ваква која сите ја знаеме", вели адвокатот.

Панчевски не знае дали Трибуналот во својата постапка "пикира" на високи функционери на безбедносните сили на РМ, кои во тоа

политика што меѓународната заедница ја има кон РМ, односно политиката над правото, а уставно право и обврска на секој државјанин на земја-

Македонија, во периодот на конфликтот во 2001 година. Станува збор за малтретирањето на работниците на "Маврово" и за случајот "Љу-

бираат докази преку разговори со сведоците и со осомничените. Тие случаи мора да бидат затворени до крајот на годинава, а не знам дали




ва, независно од националната припадност, е организирано и со сите средства да дејствува во одбрана на државата", оценува Панчевски.

ботен", кој повеќе време е во фокусот на вниманието и за него се води истражна постапка, за која на распит се повикуваат и сведоци и осом-

дотогаш ќе бидат обезбедени доказите, и затоа не можам да коментирам".

Тој потврди дека тимот на истражители кои работат во Македонија се дојдени од Косово, и станува збор за луѓе кои имаат значително искуство на Балканот, каде што работеле на голем број случаи.

- "Статус на осомничени им се дава само на оние лица кои биле директно вклучени во случајот. Во никој случај тоа не значи дека тие и ќе бидат обвинети, но значи дека со статусот на осомничен добиваат специјални права. Тие мораат постојано до себе да имаат адвокат, прашањата мора да им бидат поставени во однапред одредена утврдена форма, нивните разговори мора да се снимаат на видеолента, а потоа транскриптот од разговорите им се дава на потпис", истакна Никифоров.



АДВОКАТ ИГНАТ ПАНЧЕВСКИ

време дадоа придонес за зачувување на поголемиот дел од територијата на државава.

- "Се прават конструкции, со кои се сака да се наметне

Двајцата иследници на Хашкиот трибунал, кои престојуваат во Скопје, паралелно работат на два случаја за можни воени злосторства во

ничени лица. Советникот на Дел Понте, Антон Никифоров вели: "Засега, за двата случаја нема подигнато обвинение, истрагата е во тек и се со-

Севкупната истражна постапка на Хашкиот трибунал која се води за македонските случаи е под силен поли-

ПРОЦЕНКА



ЕСХУМИРАЊЕ НА ТЕЛАТА
НА МАСАКРИРАНИТЕ
МАКЕДОНЦИ КАЈ
НЕПРОШТЕНО-ТЕТОВСКО

тички, меѓународен и домашен притисок. Во неа се испреплетени и многу разузнавачки фактори, кои директно или индиректно се инволвирани и во структурите на Трибуналот. До оваа констатација може лесно да се дојде ако малку подлабоко се навлезе или се прочепка во случајот. Од неформалните разговори и средби со повиканите сведоци или лица кои биле испрашувани од хашките иследници може да се осознаат многу информации, кои се вклопуваат во мозаикот на нашиот предмет на интерес. Околу случајот "Љуботен" се кршат многу копја, но очигледно едно е јасно - дека по секоја цена, макар за тоа и да нема оправданост (докази), мора да биде осуден Македонец, кој ќе

биде одлична противтежа за Албанците кои ќе заминат во Хаг за случајот "Маврово". Тоа се двата случаја кои до крајот на есента ќе бидат во центарот на вниманието, а севкупната енергија ќе биде насочена кон нив. Разузнавачки извори наведуваат дека Хаг ја чека политичката проценка на меѓународниот фактор во земјава за покренување кривична постапка, односно обвинение за злосторство против човештвото. Според изворите кои сакаат да останат под превез, тие ќе тропнат на адресата на Љубе Бошкоски и на Љубчо Георгиевски, кои според тогашната командна структура на безбедносните сили на РМ биле носители на највисоките државни функции. Зошто работите се насочени кон овие македонски политичари, заборавајќи ја функцијата која во 2001 година ја извршуваше сегашниот министер за одбрана Владо Бучковски? Ако овие





АТАР НА СЕЛОТО ЛЉУБАНЦИ КАДЕ СЕ ВОДЕА ВОЕНИ ДЕЈСТВИЈА ПРОТИВ ПРИПАДНИЦИТЕ НА ОНА ВО СЕЛО ЛЉУБОТЕН

македонски политичари наводно ја поднесат политичката конструирана кривична одговорност, со мамење или со лажење, со едно или со друго, тогаш по сила на аргументите или на логиката, истата каша мора да ја срка и Бучковски. Но, како по обичај, во македонската политика има подобни и неподобни политичари, од чија улога сосема се јасни настојувањата и желбите на меѓународниот фактор. Затоа се прашуваме има ли аргументи или основа за покренување на вакво обвинение? Целиот случај се темели врз основа на десетина нотарски заведени изјави на фамилиите на загинатите Албанци во селото Љуботен. Но, во нив не се споменува местото на загинувањето, а според нашите извори, освен тоа што хашките иследители се обидуваат да бидат наведени, но и да се пренасочат исказите на повиканите сведоци или осомничените дека тие всушност загинале од рацете на безбедносните сили, во правец на месноста Јачмениште. Што тука е нелогично, односно како за оваа дилема може да се добие конкретен

одговор? Се разбира, на ова прашање ќе се добие прецизен одговор од извештајот на Судската медицина и од меѓународните претставници кои биле присутни при вршењето на стручната обдукција. Тоа биле експерти од скандинавските земји, а во тоа време биле присутни и подоцна се потпишале во

извештајот. На ова се надоврзува и улогата на тогашниот специјален претставник на ОБСЕ Габриел Чиробеа, кој присуствувал на есхумацијата на телата во селото. Зошто овој господин не сака повторно да се појави и да сведочи? Тоа се мошне тешки прашања за кои можат лесно да се најдат одговори, лицето не е правник туку полковник, а имал сосема друга задача во Македонија, разузнавачка. Каква е улогата на албанските политичари во земјава, а кои можеби, исто така, се инволвирали во Љуботен? Според нашите сведоци кои сакаат да останат анонимни, директен наредбодавач за подметнувањето на мината на патот Љуботенски бачила, по што беше спроведена офанзива од страна на безбедносните сили, е Џавид Асани, попознат од случајот со дрвосечачот и киднапираниите војници на границата на РМ со Косово. Тој го направил ова затоа што не се согласувал со настаните поврзани околу Рамковниот договор, а е член и на т.н. АНА. Во офанзивните активности против припадниците

на ОНА, во селото најмногу дејствувала Армијата, бидејќи полицијата не можела да ги уништи митралеските гнезда и минофрлачите кои биле вкопани во куките во Љуботен. Во борбите против безбедносните сили, според анонимните разузнавачки извори, децата, старите и жените Албанки се користеле како жив штит, а тука како наведен наредбодавач за оваа тактика се јавува името на актуелниот пратеник Фазли Велиу, мозокот на ОНА. За ова, според македонските разузнавачи, постои ЦД снимено со разговори. На ова обвинување Фазли Велиу ни одговори:

- "Знам за ЦЕ-ДЕ-ТО, за него од порано се зборува, но за таа работа ќе треба да се консултирам со колегите".

Оттука, клопчето околу случајот "Љуботен" уште повеќе се замотува, а може да се одмота доколку за волја на вистината има храброст и разбирање кај меѓународните и кај домашните фактори. Но, како што стојат работите, уште долго ќе се занимаваме со случајот "Љуботен".



ЈП СТРЕЖЕВО
Битола

Булевар. 1ви Мај 6.6. 7000 Битола тел.047 207 816, факс 047 207 836
e_mail: strezevo@mt.net.mk